

ПРОМЕНАТА НА ВОКАБУЛАРОТ ГИ "СМИРИ" КОСОВАРИТЕ

По неколкудневни разгорувања на политичките страсти, покажани низ дијаметрално спротивни ставови, веројатно предизвикани како резултат на кокетирањето со сопствениот народ, премиерите на Косово и Република Македонија, Агим Чеку и Владо Бучковски, конечно се сретнаа. Средбата ни помалку ни повеќе, се одржа во Владата на Република Македонија, каде косовскиот премиер беше примен како прв министер, на една веќе признаена држава. Со ваквиот чекор Бучковски очигледно сакаше да ѝ презентира на јавноста став дека Косово го смета за територија со која во иднина ќе соработува како со независна држава?



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Но, додека дојде тој ден, кој Косоварите го очекуваат од многу поодамна, треба да се реши едно многу значајно прашање, кое години назазад се провлекува, а кое никако да добие своја завршница. Станува збор за границата меѓу Република Македонија, и оваа некогашна српска Покраина, која во меѓувреме цврсто одлучи да стане независна држава, а чија завршница треба да биде позната оваа година, која од страна на меѓународната заедница е определена за решавање на нејзиниот конечен статус. И тоа не е спорно. Македонија, односно секоја нејзина Влада од секогаш се придржувала на одлуките, или предлозите на меѓународната заедница, од таму и со потполно разбирање ја прифатила агендата на меѓународниот фактор, токму оваа година да биде

Република Македонија и Косово, всушност ќе потпишуваат стар Договор, односно истиот оној од 2001 година, само што овој пат ќе биде променет вокабуларот, и на него ќе стојат други потписници. На новиот Договор наместо потписот на српските политичари, ќе стојат потписите на предводниците на експертските тимови на Косово и Македонија. Промената на вокабуларот веќе ни е позната, што значи нема да се користи терминот "гранична линија од 2001 година", туку "административната граница од СФРЈ, односно од СРМ и САП Косово", иако се работи за една иста граница.

таа, која ќе го даде конечно-то решение за рак-раната на Балканот - Косово.

Но, веќе тука почнуваат проблемите за нашата земја, која несреќно се најде да биде на "местото на злосторот", како прв сосед на оваа Покраина, која сè уште е под "туѓи власти", кои не можат да се разберат меѓу себе, или подобро кажано зборуваат, ама не можат да се слушнат. Станува збор за косовските власти од една страна, и српската Влада од друга, која, пак, и натаму гаи илузии дека Косово е дел од

БЕЛГР ОВОЈ П СО ПР

територијата на Србија.

Во една ваква ситуација, Република Македонија, притисната во сендвич, досега илјада пати го смени партнерот за разговор, со кој конечно треба да се утврди границата меѓу Македонија и Косово. Најнапред тоа беше СР Југославија, со која во 2001 година потпишавме Договор за разграничување, и кој долго време сметавме дека е онаа вистинска хартија, кој конечно ќе го тргне од агендата ова отворено прашање. Но? Но, од овој аспект 2001 година се чини премногу далечна, а истиот Договор премногу "стар" за да биде вистинскиот лек за решавање на македонскиот проблем за демаркација на границата со нашиот северен сосед.

Токму овој став го наметна новиот косовски премиер

Агим Чеку, кој отворено ѝ соопшти на македонската Влада: "Овој договор не важи за нас, бидејќи истиот е потпишан со Србија, а не со нас!"

Македонскиот државен врв фатен во небрано, се обиде да биде дипломатски мудар, со тоа што од една страна премиерот Бучковски одлучи да игра на картата Косово, додека претседателот на државава, Бранко Црвенковски, отиде дури до Белград јавно да соопшти дека за нас наводно партнер во разграничувањето останува да биде Србија. Од ова разногласие кое се покажа дека е бескрајно лошо политички одиграно, единстве-

Основа на Договорот ќе биде административната граница од времето на СФРЈ, односно од СРМ и САП Косово. Токму затоа имаше комплетен молк и кај двајцата премиери, за Договорот меѓу Скопје и Белград, кој во 2001 година го потпишаа покојниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски и тогашниот претседател на СР Југославија, Воислав Коштуница.

кога од другата страна Македонија ќе има партнер со целосен меѓународен кредибилитет. Што значи дека косовските власти и натаму остануваат на ставот дека ова прашање треба да виде затворено, откако Косово ќе го добие својот конечен статус, иако Република Македонија инсистираше тоа да биде решено пред конечното разрешување на косовскиот јазол.

Јавно соопштената формулација дека демаркацијата на границата ќе биде "дел од процесот", јасно укажува на фактот дека Македонија нема да ја исполни својата цел - да има граница со Косово

АДСКИОТ ДОГОВОР АТ ЌЕ ГО ПОТПИШУВАМЕ ИШТИНА!

но што доби Македонија е оценката дека е несериозна земја. Со превртливи ставови. Токму затоа и почна "приказната" на релација Бучковски - Чеку.

ГРАНИЦАТА ЌЕ СЕ ЦРТА ПО КОНЕЧНИОТ СТАТУС НА ПОКРАИНАТА!

По играта "топло-ладно", која ја практикуваа Бучковски и Чеку, во која секој остануваше на својот став, двајцата премиери конечно решија да се сретнат и да по-разговараат. Но, од оваа долгоочекувана средба, единствено што може да се заклучи дека се договорија ништо да не се договорот!

Нивните одговори кои ја надминаа границата на она што значи дипломатија, ретко кој ги разбра, за конечно

да може да се каже дека станува збор за некој цврст договор, од кој во иднина би требало да очекуваме решение за нашиот имагинарен граничен спор. Напротив, тие се одвиваа во рамките на намалување на политичкиот интензитет на ова прашање, и давање на што поголем простор наводно на економијата, која е една од најважните теми и во двете земји.

Но, дали треба да веруваме во оваа "приказна" дека Бучковски и Чеку, навистина при нивната средба разговарале за економските проблеми, додека политичкиот проблем со границата, речиси бил ставен на маргините на средбата? Особено ако се знае дека токму демаркацијата на границата, беше всушност и поводот за нивната средба?



ШТО ПОТПИШАА КОШТУНИЦА И ТРАЈКОВСКИ?

Секако не. И покрај глуво-немите одговори, нè информираа дека ова прашање повеќе нема да биде политичко, туку исклучително ќе се третира како техничко кое, пак, ќе се решава, како што изјави премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, кога ќе се создадат сите предуслови, односно

пред клучните преговори, туку дека истата може да ја добие во текот на преговорите, што не би требало да го искомплицира целиот проблем, доколку косовската Влада цврсто се придржува на неодамна донесената Декларација, со која се признава административната граница меѓу Македо-

ПОПОВСКА: ДА СЕ ПРИЗНАЕ ИДЕНТИТЕТОТ НА ГОРАНИТЕ!

Премиерот на протекторатот Косово, Агим Чеку, при неговата посета на Република Македонија во Собранието на нашава земја, оствари средба и со сите опозициони партии, кои јасно му ги искажаа своите ставови во поглед на демаркацијата на границата. Македонските политички партии претставени од лидерите, односно од Весна Јаневска на ВМРО-Народна, потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Трајко Славевски, потоа претседателката на ДОМ, Лилјана Поповска, како и лидерите на албанскиот политички кампус во земјава, на косовскиот премиер му ги изложија своите видувања за граничната линија, но презентираа и одредени барања од него.

Имено, Лилјана Поповска конкретно побара да се признае идентитетот на Гораните во Косово, односно тие да можат да се декларираат како Македонци, а косовските власти да не прават проблем околу тоа. Останатите лидери му порачаа дека се заинтересирани за соседство во кое ќе владее правото, истовремено изразувајќи задоволство од донесената Декларација на косовската Влада, со која се претпочита неменување на границите во регионот.

За разлика од нив ПДП излезе со барање за формирање на трговска унија меѓу Македонија, Косово и Албанија, АЛМАКОС, која кај премиерот на Косово, Чеку наиде на резервиран став.

нија и Косово. Но, и да се придружува на јавно искажаното ветување на косовскиот премиер, со кое тој се обврза на непроменливост на границите во целиот регион.

Сепак, изостанаа точните одговори за тоа кога ќе се разграничат и официјално

Македонија и Косово. Засега е само јасно дека за Бучковски донесената Декларација на Владата на Косово е позитивен чекор, додека Чеку не го криеше задоволството од ставовите на македонскиот премиер во однос на оваа Покраина. Зошто?

Затоа што во меѓувреме и

СРБИЈА МУ СЕ НАЛУТИ НА БУЧКОВСКИ

Министерството за надворешни работи на Србија и Црна Гора соопшти дека нив ги зачудува изјавата на македонскиот премиер Владо Бучковски, во која тој потенцираше дека експерти од Македонија и од Косово, ќе ја потврдат поранешната административна граница меѓу Македонија и Косово во рамките на СФРЈ, како реална државна граница.

Министерството истакнува дека демаркацијата и одбележувањето на таа граница е исклучително во надлежност на заедничката Комисија на Србија и Црна Гора и Република Македонија, бидејќи Косово за нив не е меѓународно призната држава, и нема свои државни граници.

"Тоа е реалната и меѓународно признатата граница меѓу државната заедница на Србија и Црна Гора, од една и Република Македонија од друга страна. Како таква таа е утврдена и со Договорот за границата што во 2001 година го потпишаа тогашните шефови на двете држави, Воислав Коштуница и Борис Трајковски, посочува Министерството за надворешни работи на Србија и Црна Гора.

Овој став на нашиот сосед јасно укажува дека кај нив постои разочараност од средбата на косовскиот и на македонскиот премиер, Агим Чеку и Владо Бучковски, и од нивниот договор демаркацијата на границата во иднина да ја средуваат косовски и македонски експертски тимови.

македонската и косовската Влада треба да подготват експертски тимови, кои ќе треба да го решат ова отворено прашање. Ним ќе им помагаат САД, а основа на Договорот ќе биде административната граница од времето на СФРЈ, односно од СРМ и САП Косово. Токму затоа имаше комплетен молк и кај двајцата премиери, за Договорот меѓу Скопје и Белград, кој во 2001 година го потпишаа покојниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски и тогашниот претседател на СР Југославија, Воислав Коштуница. Овој Договор не важи за Косоварите. Едноставно тој не е валиден.

вањето на овој спор, наспроти Белград, кој и натаму се повикува на Договорот од 2001 година. САД се очекува овој пат да бидат во својство на медијатори, односно гаранти на Договорот, што би го потпишале двете страни, во случајов Македонија и Косово.

За што станува збор?

Станува збор, всушност за ист договор, односно оној од 2001 година, само што овој пат ќе биде променет вокабуларот, и на него ќе стојат други потписници. Зошто?

Затоа што е познато дека на Косоварите им оди "на нерви", кога ќе биде спомнат договор, на кој стои потпис на некој српски политичар,



КОСОВО - ИЗВОР НА ПРОБЛЕМИ

ГРАНИЧНА ЛИНИЈА МЕЃУ САП КОСОВО И СРМ

Затоа САД одлучија да гаснат пожар, односно да најдат компромис меѓу барањето на Македонија и Косово. Од една страна на Македонија да ѝ овозможат демаркација на границата, а на Косоварите да им удоволат, со тоа што ќе им овозможат да бидат партнер во реша-

и токму затоа овој пат инсистираат на овој Договор да стојат потписи на предводниците на експертските тимови на Косово и на Македонија, кои би требало да бидат поткрепени со потписите на премиерите во случајот, Бучковски и Чеку. Промената на вокабуларот веќе ни е позната, што значи нема да се користи терминот "гранична линија од 2001 година", туку "административната граница од СФРЈ, од-

носно од СРМ и САП Косово", иако се работи за една иста граница.

На овој начин САД успеаја да издејствуваат ветување од Агим Чеку дека меѓу Република Македонија и Косово ќе има гранична линија, а нашата земја за возврат треба да го стави потписот на тој договор, овој пат со косовската Влада, при тоа комплетно игнорирајќи го Белград.

Значи, Македонија конечно одлучи-партнер за демаркацијата на границата да ѝ биде косовската Влада, за која, пак, треба да гарантираат експертите од САД. Но, сепак, остана нејасно и недефинирано времето кога ќе биде потпишан овој Договор. Според изјавите на американските авторитети, кои постојано ја протежираат формулацијата "дел од процесот", Македонија може да очекува решавање на проблемот, односно демаркација на границата најрано во екот на преговорите меѓу

Белград и Приштина, додека најдоцна тоа би било по завршувањето, односно по добивањето на условната независност на Косово, што е едно од лошите сценарија за Македонија.

Но, и покрај тоа, најважно за Македонија е од САД да бара да се придржува кон дадените гаранции дека Косово нема во текот на преговорите да посегне по менување на границите во регионот, што всушност е едно од ветувањата што Чеку му ги даде на Бучковски во Скопје. Доколку остане тоа така, дали Република Македонија ќе треба да даде нешто за возврат? Или можеби ќе биде првата земја, која ќе го признае независно Косово?

Ако судиме според изјавите на Бучковски тоа нема да се случи, бидејќи тој предвидува дека Косоварите немало да дозволат да бидат признаени од само една држава. За тоа допрва ќе видиме, како ќе се одвива целиот про-



ДАЛИ ПОВТОРНО ЌЕ ПРАВИМЕ СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ?

цес, и што Македонија ќе одигра во него, а во меѓувреме треба да се следат чекорите на премиерот на Република Македонија, кој би ги направил во поглед на Белград, со кој по оваа средба комплетно ги заостри односите.

Имено, со тоа што ниту Чеку, ниту Бучковски со ниту еден збор не го спомнаа Договорот од 2001 година, јасно говори за фактот дека во демаркацијата на границата Белград, односно српската Влада едноставно нема да биде играч.

Предвидување во живо

ТАРОТ

АСТРОЛОГИЈА

Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia